



80 ГОДИНИ ОД МЕЃУНАРОДНАТА АНКЕТА НА "БАЛКАНСКА ФЕДЕРАЦИЈА"

"Сегашното решение на македонското прашање не е во согласност ниту со принципите на правдата и на слободата, ниту со интересите на мирот".

"Македонското прашање е лошо решено, каков што всушност е случајот со сите прашања на националните малцинства и на угнетените народи".

"Убавите зборови на Вилсон за правото на народите сами да решаваат за својата судбина станаа опиум, со кој империјалистите ги угнетуваат немоќните народи, откако претходно ќе ги залажат".



ПАРИЗ ВО 1925 ГОДИНА КАДЕ СТУДИРАЛ И РАБОТЕЛ СИЈА-ТИНГ

СОЗДАВАЊЕ ЕДИНСТВЕН ФРОНТ ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА СИТЕ НЕПРАВЕДНИ ДОГОВОРИ

■ Пишува:
Гоце ДУРТАНОСКИ

Кога во 1925 година весникот "Балканска федерација" ја спровел големата меѓународна анкета, Сија-Тинг бил во Училиштето за политички науки во Париз. Во својот писмен одговор до оваа Редакција тој запишал:

"Сегашното решение на македонското прашање не е во согласност ниту со принципите на правдата и на слободата, ниту со интересите на мирот. Ова прашање лошо е решено, каков што всушност е случајот со сите прашања на националните малцинства и на угнетените народи. Убавите зборови на Вилсон за правото на народите сами да решаваат за својата судбина станаа опиум, со кој империјалистите ги угнетуваат немоќните народи, откако претходно ќе ги залажат. Така, по Светската војна, неправедните и нерамноправните договори на Балканот ги фаворизираа таканаречените победнички сили, како Југославија,

Романија и Грција, а на штета на другите".

Потоа Сија-Тинг констатира: "Сегашниот режим на Балканот е режим на жестока реакција, дури и на терор. Правата на етничките малцинства, се разбира, не се заштитени ниту почитувани; а за да бидат такви работничките маси треба да се организираат во единствен фронт со сите угнетени народи и со пролетеријатот од цел свет, за да можат да ги остварат следниве задачи:

1. Да ги урнат режимите на терор кои сега владеат на Балканот;

2. Да се борат за поништување на сите неправедни договори;

3. Да создадат братска балканска федерација која навистина ќе ги застапува интересите на сите балкански народи.

Им се обракам на работите луѓе на Балканот со зборовите:

"Да се бориме заедно, рамо до рамо, за слободата и независноста на угнетените народи и за вистински мир во светот!", вака тој го завршува своето писмо до "Балканска федерација".

Сија-Тинг

Сија-Тинг е роден во 1903 година, во кинеската провинција Хан-Веј, во долината на реката Јанг-Це-Кјанг. Татко му бил градоначалник на еден град во оваа провинција. По матурирањето заминал за Франција и на почетокот учел на Диепскиот колеџ, а потоа во гимназијата во Авр до октомври 1922 година, кога заминал за Германија и продолжил да студира во Хановер.

Смртта на татко му го принудила да се врати во Кина во ноември 1923 година. Во 1924 година повторно дошол во Франција и студирал на Училиштето за политички науки во Париз. Од тогаш, во текот на целите студии, се занимавал со партијата Куомитанг во Европа. Во декември 1926 година Централниот извршен комитет на Куомитанг го назначила за набљудувач при Друштвото на народите во Женева, каде што го надгледувал дејствувањето и изјавите на официјалниот претставник на пекингската Влада. По враќањето во Париз бил избран за член на Извршниот комитет на Куомитанг за Европа и истовремено Централниот комитет за Ханеу го назначил за делегат на оваа партија од Европа. Тој бил соработник на повеќе авангардни весници од Париз.



кањето во Париз бил избран за член на Извршниот комитет на Куомитанг за Европа и истовремено Централниот комитет за Ханеу го назначил за делегат на оваа партија од Европа. Тој бил соработник на повеќе авангардни весници од Париз.